



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2018



СОДРЖИНА

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ	
2. ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР	
3. ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР	
4. ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ	
5. ПОДРУЖНИЦИ, ФИЛИЈАЛИ И ПОВРЗАНИ ДРУШТВА	
6. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ	
7. ГОДИШНИ ПЛАТИ И НАГРАДИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ	
8. ПОДАТОЦИ ЗА КАПИТАЛОТ И АКЦИОНЕРИТЕ	
9. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ	
10. ИЗВЕШТАЈ ОД НАДЗОРЕН ОДБОР	
11. ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	
12. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	
13. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА	
14. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ	
15. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ	
16. ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	
17. КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	
18. КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА	
19. КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ	
20. КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ	
21. ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ	
22. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА ПО ГОДИНИ	
23. ПЛАНИРАНА ПРОДАЖБА ВО 2019	

ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Назив на друштвото	Деловен систем АДИНГ АД за производство, примена и пласман на хемиски материјали за градежништво и инженеринг работи Скопје
Скратен назив	АДИНГ АД СКОПЈЕ
Седиште и адреса	Новоселски пат (1409) Бр.11, 1000 Скопје
Телефон и факс	02/20 34 800; 02/20 34 810
Адреса на електронската пошта	ading@ading.com.mk
Адреса на интернет страницата	www.ading.com.mk
Матичен број	4205880
Шифра на дејност	20.59
Опис на дејностите (претежна дејност)	Производство на други хемиски производи, неспомнати на друго место
Број на Решение од Централниот Регистар	4-02001094-000-03
Датум на основање (ден, месец и година)	30.05.1969
Број на вработени на крајот на годината	92
Систем на управување	двостепен

Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	300000000239626, Комерцијална банка АД Скопје
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	210042058800143, Тутунска банка
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	270042058800150, Халк Банка АД Скопје
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	290100000174937, ТТК Банка АД Скопје
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	300000003945026, Комерцијална банка АД Скопје (подружница - Продавница 1)
Сметка/и (трансакциона/и) на АД и назив на институцијата која ја води	380125013803131, Про Кредит Банка АД Скопје

ЧЛЕНОВИ НА У.О.

БЛАГОЈА ДОНЧЕВ - Претседател на Управен одбор и Генерален директор

ЗОРАН ПЕТРОВСКИ – Заменик претседател и заменик Генерален директор

ПЕТРЕ ФИЛИПОСКИ - Член на Управен одбор

ДОНЧО КАРАТУКОВ - Член на Управен одбор и помошник Генерален директор

ВАЊА ДОНЧЕВА РАЈАТОСКА - Член на Управен одбор и заменик генерален директор на Адинг АД Скопје, Управител на Биро Проект Дооел, Скопје

ЧЛЕНОВИ НА Н.О.

АЛЕКСАНДАР БЕЛЕВ - Претседател на Надзорен одбор

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВСКА - Заменик претседател на Надзорен одбор

ФИЛИП ФИЛИПОСКИ - член на Надзорен одбор

РАДЕ ЈАНКОВ - Независен член на Надзорен одбор

ПИСМО ДО АКЦИОНЕРИТЕ

ОЦЕНКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДС АДИНГ ВО 2018 ГОДИНА

Изминатата 2018 година ДС АДИНГ успешно ја заврши годината. Адинг го исполни планот на продажба на готов производ со 96% од планираното а за 8% помалку од претходната 2017 година. Сите поврзани друштва покажаа позитивни финансиски резултати. Посебно треба да се истакне доброто работење на Инвест А, Адинг Белград и Биро Проект, кои го подобрија и го компензираа малото потфрлање на планот на Адинг. Резултатите од работењето за 2018 година се потврдени и од ревизорската куќа Грант Торнтон.

ШТО ПЛАНИРАВМЕ И ШТО РЕАЛИЗИРАВМЕ

Реализација и профит

- Планот за продажба на готов производ го реализиравме: На домашниот пазар 96% од планираното, а 85% во однос на 2017 година, на странскиот пазар 95% од планираното, а 12% повеќе во однос на 2017 година.
- Нето реализацијата на домашен и странски пазар беше **4.639.807 евра**.
- Останатите приходи изнесуваа **486.914 евра**.
- Вкупните приходи изнесуваа **5.126.721 евра (4.639.807 + 486.914)**.
- Реализацијата од готови производи(домашен пазар + странство) беше 96% од планираната, а 92% во однос на 2017 година
- Во вкупните приходи домашниот пазар учествуваше со 66%, а странскиот со 34%.
- Добивката по оданочување е **269.224 евра** или **5.20 %** од вкупните приходи, додека во 2017 год. беше 4.81% или **269.572 евра**.

Реализацијата е остварена на домашен пазар и извоз во Србија, Казакстан, Црна Гора, Бугарија, Црна Гора, БиХ, Косово, Албанија и Либија и др.

Остваривме профит на ниво од минатата година што значи во 2018 година сме работеле слично како и во 2017.

Наплата и задолженост

Ликвидноста на домашниот пазар и на повеќето пазари во странство каде АДИНГ е присутен, оваа година беше полоша од претходната 2017 година.

Наплатата е намалена во однос на 2017 година, таа и понатаму останува проблем кој ќе не прати на пазарите каде што сме присутни. Наплатата е клучен фактор од кој зависи деловниот резултат и успешноста на работењето. И понатаму остануваат проблем побарувањата од фирми кои се утужени а за некои има и обезбедени гаранции за плаќање но нивната наплата не оди со планираната динамика. Овие тешко наплатливи побарувања и нивниот отпис влијаат на тековниот резултат и заради нив ќе мораме и во наредните години да правиме резервација а во случај на ненаплатливост и отписи на побарувањата.

Нашите обврски кон Деловните банки се сервисираат редовно со датумот на нивното доспевање. Вратен е главен долг во Комерцијална Банка , а во ТТК Банка целосно е подмирен кредитот. Вкупно вратена главница во тек на 2018 година е 533.172,00 евра. Сепак поради нарушената ликвидност бевме приморани да користиме револвинг кредити заради сервисирање на обврските.

И покрај отежнатата наплата АДИНГ успеа да ја одржи ликвидноста и редовно да ги подмирува своите обврски што и оваа година не беше случај со повеќето наши купувачи и покрај законот за финансиска дисциплина, кој АДИНГ го почитуваше како една од малкуте фирми во Македонија.

Каматна стапка кај нашата главна банка - Комерцијална Банка Скопје остана на ниво на 2017 година, а поради целосна доверба кај нашите деловни партнери од странство - добавувачи продолживме со набавка на репро материјали и амбалажа на отворено без обезбедување со акредитиви и гаранции.

Инвестициски вложувања

АДИНГ продолжи да инвестира и во 2018 год.

- Во АДИНГ АД фабрика
 - Градежни работи 24.364 евра
 - Опрема во лаборатории и производство 99.690 евра

Вкупно 124.054 евра

*Префрлена е линијата за прашкасти производи од Адинг Бугарија и инсталирана е во фабриката во Скопје и истата веќе успешно работи.

Плати и стимулации

Платите во деловниот систем беа исплатувани редовно, со мало задоцнување од 10 до 15 дена и со вредност на бодот према реализацијата, односно варијабилно спрема резултатите. Сите вработени во целиот деловен систем, добиваа топол оброк или надомест, превоз, годишен регрес и други погодности според колективниот договор. Исто така со Одлука на УО број 113/18, утврдени се критериуми и поединечни износи за исплата на надоместоци по основ на Деловна успешност на вработените во претходната година. Бонусите се исплатени во 2018 година.

ОРГАНИЗАЦИОНИ И КАДРОВСКИ ПРОМЕНИ

- Нема промени во организационата поставеност

Во деловниот систем се примени 7 нови вработени:

- дипл.инж.арх. – АДИНГ
- дипл.град.инж.. – АДИНГ
- дипл.хем.инж. – АДИНГ
- дипл.туризмолог – АДИНГ
- дипл.инж.арх. - Биро Проект
- ССО (гимн.матурант) – АДИНГ
- НК – Инвест А

Од Деловниот Систем заминати се 14 вработени:

- тројца поради заминување во старосна пензија – АДИНГ
- еден поради истек на времето за кое е склучен договорот за работа на определено време – АДИНГ
- еден со откажување на договорот за работа – АДИНГ
- двајца со спогодбен престанок на вработување – АДИНГ
- еден со откажување на договор за работа поради деловни причини – АДИНГ
- еден со спогодбен престанок на вработување – ИНВЕСТ А
- еден поради истек на времето за кое е склучен договорот на определено време – БЦА
- тројца со спогодбен престанок – Адинг Бугарија
- еден со откажување на договорот за работа – Адинг Бугарија

- Направени се кадровски промени во Адинг со именување на 3-ца извршни директори на службите техничка примена, продажба и набавки и институт и фабрика, а во Адинг Бугарија е именуван нов управител.

АКЦИИ И НИВНО ДВИЖЕЊЕ

Во 2018 година за разлика од 2017 година, берзата беше помалку активна. Вкупно беа истргувани 3,670 акции со вкупен промет од 2,135,250 денари или 34,720 евра во споредба со 2017 година кога беа истргувани 26.405 акции со вкупен промет од 17,782,839 денари или 289,152 евра. Акциите се тргуваа на македонската берза и нивната цена се движеше од 490 до 700 денари по акција.



КАКО ПОЧНАВМЕ ВО 2019 ГОДИНА

- Со заминување во пензија на двајца членови на У.О. , Филипоски и Каратуков, направена е замена со двајца нови членови од извршните директори, Цеков Даниел и Атанасовски Горан.
- Во првите 3 месеци очекувано не успеавме да го исполниме планот на домашен пазар, а на странски пазар имаме добар почеток во регионите Србија , Бугарија, Црна Гора и Албанија.
- Од поврзаните друштва во првите три месеци имаме одлични резултати во Адинг Белград и Адинг Бугарија, добри резултати во Инвест А и Биро Проект и нешто под планираното во БЦА.
- Со партнерите во Иран после исцрпените можности во долгогодишните преговарања и договарања, за враќањето односно плаќањето на уделот на АДИНГ во заедничката фирма АДИНГ ШИМИ ПАРС разрешница се бара по судски пат.
- Останува приоритет и оваа година, стандардизацијата на производите од производната програма со квалитет, конкурентност, комплетирање и ажурирање на техничката документација, почитувајќи ја законската и техничката регулатива како во АДИНГ така и на производите кои се произведуваат и во АДИНГ – Бугарија, применувајќи ги стандардите кои ги поседува Адинг ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
- Од инвестиционите вложувања оваа година планирани се поголеми инвестиции во АДИНГ Скопје и тоа во надградување и подобрување на постоечките линии за производство, модернизација на технолошките линии со цел намалување на потрошувачката на енергија, емисија на штетни гасови и трошоци за енергија, како и усогласеност со ЕУ регулативи во делот на заштита на животната средина, безбедност на работниците, и континуирано подобрување на квалитетот на производи.
- Од промотивните активности секако приоритет е одбележување на 50 години Адинг што треба да се случи на 30 Мај, роденденот на компанијата.

Секако дека нашите планови не зависат само од нас, веруваме дека Планот за 2019 година ќе го исполниме, верувајќи во сите Адинговци дека мотивот и лојалноста кон фирмата ќе биде гаранција дека пропуштеното ќе го надокнадиме, а “50 години Адинг” посебно не обврзува на тоа.

**Претседател на Управен Одбор и
Генерален Директор**

Благој Дончев дипл.град.инж.



Април 2019 год

ПОДРУЖНИЦИ, ФИЛИЈАЛИ И ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

ИНВЕСТ А	Друштво за инвестициони работи, проектирање, консалтинг и инженеринг ИНВЕСТ А, ДООЕЛ, Скопје, Новоселски пат (1409) бр.11
ЕМБС	5505925
Дејност	43.99 Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место
Учество на АДИНГ АД	100 %
Управител	Смилевски Сашко
БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ	БИЗНИС ЦЕНТАР - АДИНГ ДООЕЛ друштво за производство , инженеринг и трговија Скопје, ул. Кузман Шапкарев бр.5, Ѓорче Петров
ЕМБС	4221290
Дејност	46.75 Трговија на големо со хемиски производи
Учество на АДИНГ АД	100 %
Управител	Белев Александар
БИРО ПРОЕКТ	Друштво за проектирање и консалтинг БИРО ПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје, ул.Васил Ѓоргов бр.21/1-8 Скопје - Центар
ЕМБС	5735904
Дејност	71.11 – Архитектонски дејности
Учество на АДИНГ АД	100 %
Управител	Дончева Рајатоска Вања
ПРОДАВНИЦА 1	АДИНГ АД СКОПЈЕ Подружница Продавница 1, ул. Кузман Шапкарев бр.5, Ѓорче Петров
ЕМБС	4205880/1
Дејност	47.52 Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници
Учество на АДИНГ АД	100 %
Раководител	Атанасовски Горан
Л.А.ХЕМИЈА	Друштво за промет на хемикалии Л.А.ХЕМИЈА Луфакис и Адинг ДОО Скопје, ул. Новоселски пат 66, Ѓорче Петров, Скопје
ЕМБС	5547253
Дејност	46.75/0 Трговија на големо со хемиски производи
Учество на АДИНГ АД	40 %
Управител	Милковски Мартин
АДИНГ-БУГАРИЈА	АДИНГ Бугарија" ЕООД Софија, Р. Бугарија, реон Красно село, бул. Тотлебен 89 А, кат 2, стан 4
Дејност	вршење на дејности кои не се законски забранети
Учество на АДИНГ АД	100 %
Управител	Хаџиска Невенка
АДИНГ -БЕЛГРАД	Претпријатие за примена и пласман на хемиски производи во градежништво "АДИНГ" д.о.о. Белград, Србија, ул.Нехруова бр.82
Дејност	Трговија на големо со хемиски производи
Учество на АДИНГ АД	100 %
Управител	Ѓуровиќ Зоран
ФИЛИЈАЛА ВО КАЗАКСТАН	АДИНГ АД Скопје - Филијала во Казакстан, Алмати, Казахстан, ул. Бекмаханова 96/12
Дејност	сите дејности согласно со предметот на делување на АДИНГ а кои соодветствуваат на законите
Учество на АДИНГ АД	100 %
Управител	Петровски Зоран

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Членови на У.О.

р.б.	Име и Презиме	Функција	Датум на назначување	Број на акции	учество акции
1	Благој Дончев	Претседател на УО - Генерален директор	22.05.2017	28.345	7,33 %
2	Петре Филипоски	Зам.претседател на УО	22.05.2017	8.000	2,07 %
3	Зоран Петровски	Зам. претседател на УО -Зам. Генерален директор	22.05.2017	32.633	8,44 %
5	Вања Дончева	Член на УО – Зам. Генерален директор	22.05.2017	5.741	1.48 %
4	Дончо Каратуков	Член на УО – Помошник генерален директор	22.05.2017	3.840	0,99 %
ВКУПНО				78.559	20,33 %

Членови на Н.О.

р.б.	Име и Презиме	Функција	Датум на назначување	Број на акции	учество акции
1	Александар Белев	Претседател	18.05.2017	968	0,25 %
2	Петровска Александра	Зам.претседател	18.05.2017	0	0,00 %
3	Филипоски Филип	Член	18.05.2017	9.512	2,46 %
4	Јанков Раде	Член	18.05.2017	980	0,25 %
ВКУПНО				11.460	2,96 %

ГОДИШНИ ПЛАТИ И НАГРАДИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ

Име и Презиме	Вкупни примања
Благоја Дончев	35.223 еур
Петре Филипоски	20.360 еур
Зоран Петровски	29.078 еур
Дончо Каратуков	25.277 еур
Вања Дончева	25.969 еур

Име и Презиме	Функција	Учество во Н.О.
Александар Белев	Претседател	2.903 еур
Александра Петровска	Член/ Зам.претседател	2.323 еур
Филип Филипоски	Член	2.323 еур
Раде Јанков	Член	2.323 еур

Претседателот на УО и двајцата заменици имаат право по основ на Учество во добивка во износ од 2,5 % од годишната добивка по одбивка на сите законски обврски.

ПОДАТОЦИ ЗА КАПИТАЛОТ И АКЦИОНЕРИТЕ

Вкупен износ на основната главнина	3.856.272 EUR
Број на издадени акции	386.400
-Обични акции	386.400
Номинална вредност на акциите	9,983 EUR
Број на акционери на крајот на годината	314
Број и процент на сопствени акции во основната главнина	34.377 обични акции 8,89%
Меѓународен идентификациски број на акциите издадени од АД-ИСИН број	МКАДИН101010 (ADIN)

Акционери со повеќе од 5 % учество во вкупниот број на акции

Р.Б.	Име и Презиме	Број на акции	учество акции
1	Зоран Петровски	32.633	8,44 %
2	Благој Дончев	28.345	7,33 %
3	Љупчо Атанасовски	26.434	6,84 %
4	Биро Проект ДООЕЛ	21.056	5,45 %
	ВКУПНО	108.468	28,07%

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

Цена на акција	
- Максимална	700 МКД
- Минимална	490 МКД
Пазарна капитализација (последен ден 31/12/18)	255.024.000 МКД 4.147.069 ЕУР

*среден курс на НБРМ на 31.12.2018 е 61,4950 мкд

Дивиденда

На основа работењето на друштвото во претходната година, нето добивката и ликвидноста, Управен Одбор поднесува предлог одлука до Собранието на акционери за исплата на дивиденда.

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденда се додека истата не се одобри на Годишното собрание на акционери.

На 17 Мај 2018 година на Годишното собрание на акционери е одобрена пресметка и исплата на нето дивиденда за 2017 година во износ од 20 денари по акција. Пресметаната дивиденда е прикажана како намалување од тековната добивка

Исплатена дивиденда во претходните три години:

Година	Апсолутен износ	% од номинала
2017	20 МКД	3,26 %
2016	20 МКД	3,26 %
2015	20 МКД	3,26 %

Големи зделки и зделки со заинтересирана страна

Според Законот за трговски друштва, АД ИНГ АД Скопје во 2018 година нема склучено големи зделки и зделки со заинтересирани страни.

ИЗВЕШТАЈ ОД НАДЗОРЕН ОДБОР

Врз основа на член 480 ст.3 од законот за трговски друштва, Надзорниот Одбор на АДИНГ АД до Собранието на акционери на АДИНГ Скопје поднесува

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА АДИНГ АД СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Согласно законската регулатива на општите акти на друштвото, Надзорниот Одбор има овластувања да врши надзор врз управувањето со Друштвото.

Надзорниот Одбор, на вонредна седница одржана на 15.04.2019 година, ја разгледа Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2018 година, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на друштвото изготвен од Управниот Одбор на АДИНГ АД Скопје, консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за работата во 2018 година на АДИНГ АД Скопје и поврзаните друштва со предлог одлука на Управниот Одбор за распределба на добивката по годишната сметка, извештајот за извршената ревизија на годишната сметка на Друштвото за 2018 година од овластениот ревизор ГРАНТ ТОРНТОН, при што констатира дека :

- Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2018 година и консолидираната годишна сметка на АДИНГ АД и поврзаните друштва се согласно прописите на Република Северна Македонија и Меѓународните сметководствени стандарди, што е потврдено и од Ревизорската куќа ГРАНТ ТОРНТОН.

Поради тоа Надзорниот Орган му предлага на Собранието на акционери на АДИНГ АД Скопје на годишното Собрание, Годишната сметка на АДИНГ АД Скопје за 2018 година, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на друштвото, како и консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за работата во 2018 година на АДИНГ АД Скопје и поврзаните друштва, со предложената распределба на добивката да ги усвои.

Во текот на 2018 година Надзорниот одбор одржа 12 редовни седници и 1 вонредна седница во состав Претседател Белев Александар, Заменик претседател Александра Петровска, член Филип Филиповски и независен член Раде Јанков.

Присуството на седниците на Надзорниот Одбор како и на Претседателот на Управниот Одбор беше редовно.

Материјалите за разгледување на работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва беа остварување на плановите за: реализација на продажбата на домашен и странски пазар; остварување на производството и реализација на набавките; трошоците; пресметките; остварените добивки односно загуби и друго.

Како резултат на разгледување на материјалите добиени од Управниот Одбор за работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва за 2018 година донесени се голем број на заклучоци како и 7 одлуки и тоа:

- Одлука бр.6 од 16.04.2018 година за утврдување на текстот на Извештајот за работата на Надзорниот одбор за 2017 година.
- Одлука бр.7 од 03.05.2018 година за одобрување за задолжување на АДИНГ АД Скопје со краткорочен кредит од Халк Банка АД Скопје.
- Одлука бр.8 од 06.06.2018 година за одобрување за задолжување на АДИНГ АД Скопје со рамковен револвинг кредит – лимит од Халк Банка АД Скопје.

- Одлука бр.9 од 07.08.2018 година за разрешување на досегашниот и именување на нов Заменик претседател на Управниот одбор на АДИНГ АД Скопје.
- Одлука бр.10 од 07.08.2018 година за за распределба на овластувањата и функциите на Претседателот, Заменик претседателот и членовите на Управниот одбор според деловите на работниот процес на АДИНГ АД Скопје.
- Одлука бр.11 од 04.12.2018 година за за престанок на мандатот на членовите во Управниот одбор Петре Филипоски и Дончо Каратуков поради заминување во старосна пензија и именување на нови членови на Управниот одбор на АДИНГ АД Скопје
- Одлука бр.12 од 04.12.2018 година за за распределба на овластувањата и функциите на Претседателот, Заменик претседателот и членовите на Управниот одбор според деловите на работниот процес на АДИНГ АД Скопје.

Покрај разгледувањето на работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва преку материјалите добиени од Управниот Одбор, Надзорниот Одбор беше информиран од страна на Претседателот на Управниот Одбор за:

- Наплатата на побарувањата од: Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Казакстан, Иран и други фирми;
- Судската пресуда во предметот ИНВЕСТ А – Министерство за образование
- Прославата на 49 години АДИНГ АД;
- Презентираните месечни извештаи и Бизнис плановите за 2018 година на фирмите во ДС
- Разговорите со деловниот партнер од Иран за подмирување на нивните обврски кон АДИНГ АД и постапката за наплата на долгот од нивна страна;
- Соработката со фирмата Е-ПЛАСТ од БиХ , која е новиот дистрибутер на АДИНГ-овите производи во БиХ
- Обновата на возниот парк;
- Исплатата на дивидендата;
- Кадровските решенија во: АДИНГ АД Скопје, БИЗНИС ЦЕНТАР-АДИНГ, АДИНГ Бугарија и во ИНВЕСТ А;
- Промена на управителот на Адинг Бугарија;
- Назначување на Извршни директори во АДИНГ со задолженија и обврски во службите Продажба и набавки, Фабрика и Институт и Техничка примена и пласман
- Одлуката за критериумите и поединечните износи за исплата на надоместоците по основ на Деловна успешност во претходната година на вработените во ДС
- Тргување на акциите на АДИНГ на берза;
- И други тековни работи.

Анализирајќи го работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва во 2018 година имајќи ги во предвид условите за стопанисување во нашата држава а и во другите држави, особено потешкотиите околу ликвидноста во тековното работење, Надзорниот Одбор работењето во 2018 година го оцени како успешно.

Во 2018 година во АДИНГ АД остварени се следните резултати:

- Вкупната нето продажба на готови производи на домашен и странски пазар изнесува 4,639,807 евра евра. (+486,914 евра од останати приходи, или вкупно 5,126,721 евра). Реализацијата од готови производи беше 96% од планираната, а 92% во однос на 2017 година.
- Остварените трошоци изнесуваат 4.366.295 евра и се за 1% помали во однос на реалните трошоци спрема остварувањето на планот за 2018 година.

Во 2018 година резултатите од финансиското работење во АДИНГ АД се следните:

- Приходите од деловното работење изнесуваат 5,126,721 евра.
- Добивката по оданочување изнесува 269.224 евра што претставува 5,20% од вкупните деловни приходи.

Во поглед на другите активности во АДИНГ АД може да се наведе и следното:


- Одржувањето на системот за менаџмент со квалитет и системот за животна средина.
- и други активности.

Инвестициите во АДИНГ АД во 2018 година изнесуваа вкупно 124.054 евра.

Надзорниот Одбор и во текот на 2019 година продолжи да го следи работењето на АДИНГ АД и поврзаните друштва преку разгледување на материјалите добиени од Управниот Одбор.

Април 2019 година
Скопје

Претседател на Надзорен Одбор
Белев Александар




Заменик Претседател на Надзорен Одбор
Петровска Александра



Член на Надзорен Одбор
Филипоски Филип



Незав. член на Надзорен Одбор
Јанков Раде



Посебни Финансиски извештаи и Извештај на независниот
ревизор

Адинг АД, Скопје

31 декември 2018

Содржина

	Страна
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон посебните финансиски извештаи	8
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52 b - 1/20
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (2) 3214 700
F +389 (2) 3214 710
E Contact@mk.gt.com
www.grantthornton.mk

До Раководството и Акционерите на

Адинг АД, Скопје

Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Адинг АД, Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2018 година, Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 40.

Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните посебни финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2018 година вложувањата на Друштвото во придружените друштва Адинг Схими Парс, Иран и Адинг Хелас АБЕЕ Грција, изнесуваат 18,440 илјади денари и 1,478 илјади денари, соодветно. Ние не бевме во состојба, со примена на процедура на независна верификација како и други ревизорски процедури, да стекнеме доволно соодветни ревизорски докази во поткрепа на овие вложувања. Понатаму, евидентираниите износи на погореспоменатите вложувања, вклучително и вложувањето во подружницата Адинг Доо, Белград, Р. Србија во износ од 614 илјади денари не се усогласени со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при Централниот Регистар на Република Северна Македонија. Соодветно, не бевме во состојба да утврдиме дали некои корекции на погореспоменатите вложувања со состојба на 31 декември 2018 година би биле неопходни.
2. Како што е објавено во Белешка 12 кон придружните посебни финансиски извештаи, салдото на побарувањата од купувачи со состојба на 31 декември 2018 вклучува побарувања од домашни и странски купувачи во износ од 89,435 илјади денари. Друштвото не направи проценка на ризикот од ненаплатливост ниту има признаено резервација од нивно обезвреднување, согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.12 кон овие посебни финансиски извештаи. Поради природата на расположливите податоци и информации, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна резервација од обезвреднување на погореспоменатите побарувања со состојба на 31 декември 2018 година.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањата на кои се укажува во пасусот „Основата за мислење со резерва“, посебните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2018 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (А) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски податоци објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во поединечната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018.

Скопје,
09 април 2019 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Управител
Марјан Андонов




Овластен ревизор
Маја Атанасовска

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2018 000 МКД	31 декември 2017 000 МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	167,557	169,955
Нематеријални средства	6	1,499	2,212
Вложувања во недвижности за изнајмување	7	19,952	21,433
Вложувања во подружници и придружени друштва	9.1	65,607	65,607
Финансиски средства расположливи за продажба	9.2	851	652
		255,466	259,859
Тековни средства			
Финансиски побарувања	10	5,862	4,018
Залихи	11	43,761	35,365
Побарувања за повеќе платен данок на добивка		608	528
Побарувања од купувачи и останати побарувања	12	192,750	210,328
Парични средства и еквиваленти	13	10,771	2,137
		253,752	252,376
Нетековни средства наменети за продажба	14	1,763	1,763
Вкупно средства		510,981	513,998
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	15	191,690	191,690
Резерви	15	51,075	50,876
Нераспределена добивка		106,080	102,307
		348,845	344,873
Обврски			
Нетековни обврски			
Позајмици	16	34,146	61,902
		34,146	61,902
Тековни обврски			
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици и краткорочни позајмици	16	70,154	33,051
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	17	57,381	73,941
Обврски за данок на добивка		455	231
		127,990	107,223
Вкупно обврски		162,136	169,125
Вкупно капитал и обврски		510,981	513,998

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 19 февруари 2019 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Благоја Дончев
Претседател на Управен Одбор




Г-ѓа Јелена Гаца
Раководител на Финансии



Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2018 000 МКД	2017 000 МКД
Приходи од продажба	18	311,847	331,944
Останати деловни приходи	19	5,967	12,405
Промена на залихите на готови производи	11	1,949	(1,841)
Материјали, услуги и набавна вредност на продадени стоки	20	(205,249)	(210,167)
Трошоци за користи на вработените	21	(54,747)	(61,902)
Депрецијација и амортизација	5,6,7	(9,808)	(9,274)
Останати деловни трошоци	22	(25,516)	(34,611)
Добивка од деловни активности		24,443	26,554
Финансиски приходи		46	59
Финансиски (расходи)		(4,895)	(6,480)
Нето финансиски (расходи)	23	(4,849)	(6,421)
Добивка пред оданочување		19,594	20,133
Данок на добивка	24	(3,037)	(3,554)
Добивка за годината		16,557	16,579
Останата сеопфатна добивка:			
Вреднување на обј.вр. на фин.средства расположливи за продажба	9.2,15	199	92
Вкупна сеопфатна добивка за годината		16,756	16,671
Добивка за годината расположлива за акционерите		16,557	16,579
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за акционерите		16,756	16,671
Заработувачка по акција – основна и разводнета (МКД по акција)	25	47	47

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал			Резерви	Нераспределена добивка	Вкупно
	Акции во оптег	Сопствени и Акции	Премии			
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
1 јануари 2018	212,898	(18,940)	(2,268)	50,876	102,307	344,873
Распоред на нераспоредена добивка (Бел.15)	-	-	-	-	(10,370)	(10,370)
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-	(10,370)	(10,370)
Корекции (Бел.15)	-	-	-	-	(2,414)	(2,414)
Добивка за годината	-	-	-	-	16,557	16,557
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	199	-	199
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	199	16,557	16,756
31 декември 2018 година	212,898	(18,940)	(2,268)	51,075	106,080	348,845
1 јануари 2017	212,898	(10,713)	(226)	50,785	96,597	349,341
Распоред на нераспоредена добивка (Бел.15)	-	-	-	-	(9,112)	(9,112)
Откупени сопствени акции (Бел.15)	-	(8,227)	(2,042)	-	-	(10,269)
Трансакции со сопствениците	-	(8,227)	(2,042)	-	(9,112)	(19,381)
Корекции (Бел.15)	-	-	-	-	(1,757)	(1,757)
Добивка за годината	-	-	-	-	16,579	16,579
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	91	-	91
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	91	16,579	16,670
31 декември 2017 година	212,898	(18,940)	(2,268)	50,876	102,307	344,873

Извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2018 000 МКД	2017 000 МКД
Оперативни активности			
Приливи од купувачи		332,887	352,610
Исплати на добавувачи и вработени		(310,356)	(307,758)
		22,531	44,852
Платени камати		(4,783)	(6,391)
Платен данок од добивка		(2,893)	(5,096)
		14,855	33,365
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема и вложувања во недвижности за изнајмување	5,7	(7,630)	(10,278)
Продажба на недвижности и опрема и вложувања во недвижности за изнајмување	5,7	159	36
Набавка на нематеријални средства	6	-	-
Дадени позајмици		(1,845)	
Приливи од дивиденди		135	2,624
Прилив од камати		46	59
		(9,135)	(7,559)
Финансиски активности			
Прилив по кредити		116,108	43,300
(Отплата) по кредити		(106,761)	(60,382)
Исплата на дивиденди		(6,433)	(3,191)
Откуп на сопствени акции			(10,269)
		2,914	(30,542)
Нето промена на паричните средства		8,634	(4,736)
Парични средства и еквиваленти на почетокот		2,137	6,873
Парични средства и еквиваленти на крајот	13	10,771	2,137



Консолидирани Финансиски Извештаи и
Извештај на Независниот Ревизор

Адинг АД, Скопје и подружници

31 декември 2018

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Консолидиран извештај за финансиската состојба	4
Консолидиран извештај за сеопфатната добивка	5
Консолидиран извештај за промените во капиталот	6
Консолидиран извештај за паричните текови	7
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	8
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
Ul. Sv. Kiril i Metodij 52 b- 1/20
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (2) 3214 700
F +389 (2) 3214 710
E Contact@mk.gt.com
www.grantthornton.mk

До Раководството и Акционерите на
Матичното друштво Адинг АД, Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Друштвото Адинг АД, Скопје („Матичното друштво“) и неговите подружници (во понатамошниот текст заедно како „Групата“), составени од Консолидиран извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2018 година, како и Консолидиран извештај за сеопфатната добивка, Консолидиран извештај за промените во капиталот и Консолидиран извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 45.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

- 1 Како што е објавено во Белешка 9.1 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, вложувањата на Матичното Друштво во придружените друштва Адинг Схими Парс, Иран и Адинг Хелас АБЕЕ Грција, со состојба на 31 декември 2018 година изнесуваат 18,440 илјади денари и 1,478 илјади денари, соодветно. Овие вложувања се евидентирани по нивната набавна вредност што не е во согласност со прифатената сметководствена политика објавена во Белешката 2.2 кон придружните консолидирани финансиски извештаи. Освен тоа, ние не бевме во состојба, со примена на процедура на независна верификација како и други ревизорски процедури, да стекнеме доволно соодветни ревизорски докази во поткрепа на овие вложувања. Понатаму, нивните евидентирани износи не се усогласени со регистрираните износи според Регистарот на директни инвестиции кои се води при Централниот Регистар на Република Македонија. Соодветно, не бевме во состојба да утврдиме дали некои корекции на погореспоменатите вложувања со состојба на 31 декември 2018 година би биле неопходни.
- 2 Како што е објавено во Белешка 11 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, салдото на побарувањата од купувачи со состојба на 31 декември 2018 година вклучува побарувања од домашни и странски купувачи во износ од 87,930 илјади денари. Групата не направи проценка на ризикот од ненаплатливост ниту има признаено резервација од нивно обезвреднување, согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешка 2.13 кон овие консолидирани финансиски извештаи. Поради природата на расположливите податоци и информации, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна резервација од обезвреднување на погореспоменатите побарувања со состојба на 31 декември 2018 година.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можниот ефект од прашањата на кои се укажува во пасусот „Основата за мислење со резерва”, консолидираните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата на ден 31 декември 2018 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата за 2018 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018, во согласност ревидорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.


Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата за 2018 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018.

Скопје,
09 април 2019 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје




Управител
Марјан Андонов



Овластен ревизор
Маја Атанасовска


² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Консолидиран извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2018 000 МКД	31 декември 2017 000 МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	215,911	220,968
Нематеријални средства	6	1,499	2,212
Вложувања во недвижности за изнајмување	7	19,952	21,433
Вложувања			
- Вложувања во придружени друштва	9.1	29,456	29,289
- Финансиски средства расположливи за продажба	9.2	851	652
		267,669	274,554
Тековни средства			
Финансиски побарувања	10	1,865	20
Побарувања за данок на добивка		788	866
Побарувања од купувачи и останати побарувања	11	193,701	185,531
Залихи	12	40,360	54,484
Парични средства и еквиваленти	13	13,983	5,584
		250,697	246,485
Нетековни средства наменети за продажба	14	1,763	1,763
Вкупно средства		520,129	522,802
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал	15	182,174	182,174
Резерви		50,423	50,183
Нераспределена добивка		97,712	105,511
Вкупно капитал		330,309	337,868
Обврски			
Нетековни обврски			
Позајмици	16	70,395	75,262
		70,395	75,262
Тековни обврски			
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици	16	43,235	34,110
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	17	74,376	75,016
Обврски за данок на добивка		1,814	546
		119,425	109,672
Вкупно обврски		189,820	184,934
Вкупно капитал и обврски		520,129	522,802

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Матичното Друштво на ден 19 март 2019 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Благоја Дончев
Претседател на Управен Одбор




Г-ѓа Јелена Гаца
Раководител на Финансии



Консолидиран извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		2018	31 декември 2017
		000 МКД	000 МКД
Приходи од продажба	18	430,310	425,673
Останати деловни приходи	19	9,553	7,390
Промена на залихите на готови производи		1,949	(1,841)
Материјали, услуги и набавна вредност на продадени	20	(303,366)	(270,894)
Трошоци за користи на вработените	21	(73,377)	(89,978)
Депрецијација и амортизација	5,6,7	(12,950)	(12,309)
Останати деловни трошоци	22	(36,739)	(45,564)
Добивка од деловни активности		15,380	12,477
Финансиски приходи	23	383	1,775
Финансиски (расходи)	23	(5,728)	(7,363)
Нето финансиски (расходи)		(5,346)	(5,588)
Учество во (загубата) на придружените друштва	9.1	167	17
Добивка пред оданочување		10,201	6,906
Данок на добивка	24	(5,199)	(4,240)
Добивка за годината		5,002	2,666
Останата сеопфатна добивка:			
Вреднување на обј.вр. на фин.средства расположливи		199	91
Ефект од преведување на странски валути		24	(4,685)
Вкупна сеопфатна добивка за годината		5,225	(1,928)
Добивка за годината расположлива за акционерите		5,002	2,666
Вкупна сеопфатна добивка расположлива за		5,225	(1,928)
Заработувачка по акција – основна и разводнета (МКД по акција)	25	14	7

Консолидиран извештај за промените во капиталот


	Акционерски капитал					Вкупно 000 МКД
	Акции во оптег	Сопствен и Акции	Премии	Резерв и	Нераспре- делена добивка	
	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД	
1 јануари 2018	203,382	(18,940)	(2,268)	50,183	105,511	337,868
Распоред на нераспоредена добивка (Бел.15)	-	-	-	-	(10,370)	(10,370)
Распоред во резерви Биро	-	-	-	17	(17)	-
Трансакции со сопствениците	-	-	-	17	(10,386)	(10,370)
Корекции (Бел.15)	-	-	-	-	(2,414)	(2,415)
Добивка за годината <i>Останата сеопфатна добивка:</i>	-	-	-	-	5,002	5,002
Вреднување на вложувања (Бел. 9.2, 15)	-	-	-	199	-	199
Преведување на странско работење	-	-	-	24	-	24
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	223	5,002	5,225
31 декември 2018 година	203,382	(18,940)	(2,268)	50,423	97,712	330,309
1 јануари 2017	203,382	(10,713)	(226)	54,762	113,729	360,934
Распоред на нераспоредена добивка (Бел.15)	-	-	-	15	(9,127)	(9,112)
Откупени сопствени акции (Бел.15)	-	(8,227)	(2,042)	-	-	(10,269)
Трансакции со сопствениците	-	(8,227)	(2,042)	15	(9,127)	(19,381)
Корекции (Бел.15)	-	-	-	-	(1,757)	(1,757)
Добивка за годината <i>Останата сеопфатна добивка:</i>	-	-	-	-	2,666	2,666
Вреднување на вложувања (Бел. 9.2, 15)	-	-	-	91	-	91
Преведување на странско работење	-	-	-	(4,685)	-	(4,685)
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	(4,594)	2,666	(1,928)
31 декември 2017 година	203,382	(18,940)	(2,268)	50,183	105,511	337,868

Консолидиран извештај за паричните текови



	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2018 000 МКД	2017 000 МКД
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		10,201	6,906
Корегирано за:			
Депрецијација и амортизација	5,6,7	12,950	12,309
Нето расходи / (приходи) од камати	23	5,123	6,745
Учество во нето средствата на придружените друштва	9.1	(167)	(17)
Отпис и резервирање поради обезвреднување на побарувања	22	6,168	8,416
Нето сметководствена вредност на расходувана опрема	22	2,798	24
Добивка од продажба на недвижности, постројки и опрема	19	(335)	(36)
Кусоци	22	45	66
Наплата на целосно резервирани побарувања	19	(549)	(249)
Отпис на обврски	19	(254)	(295)
		35,980	33,869
Промени во оперативните средства и обврски			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(26,989)	9,941
Залихи		14,077	(6,713)
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		8,879	19,503
		31,947	56,600
Платени камати		(5,142)	(6,938)
Платен данок од добивка		(3,853)	(5,758)
Нето паричен тек од оперативни активности		22,952	43,904
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема и вложувања во недвижности		(10,826)	(11,128)
Прилив од продадени недвижности, постројки и опрема		335	36
Приливи од дадени кредити		-	88
(Одлив) од дадени кредити		(1,845)	-
Прилив по камати		19	193
Нето паричен тек искористен за инвестициони активности		(12,317)	(10,811)
Финансиски активности			
Прилив по кредити		116,108	43,300
(Отплата) по кредити		(111,850)	(57,992)
Откуп на сопствени акции		-	(10,269)
Исплата на дивиденди		(6,433)	(8,532)
Нето паричен тек искористен за / од финансиски активности		(2,175)	(33,493)
Нето промена на паричните средства		8,460	(400)
Парични средства и еквиваленти на почетокот		5,584	10,631
Преведување на странски валути		(61)	(4,647)
Парични средства и еквиваленти на крајот	13	13,983	5,584

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АДИНГ

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОФИТАБИЛНОСТ



ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА ПО ГОДИНИ



ПЛАНИРАНА ПРОДАЖБА ВО 2019

